



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 28 јуни 2002
Скопје

Број 45

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 320
денари. Жиро сметка 300000000188798

715.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДВОРЕШНО ТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ

Се прогласува Законот за надворешно трговско работење, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 јуни 2002 година.

Бр. 07-2534/1
20 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА НАДВОРЕШНО ТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува надворешно трговското работење кое ги опфаќа надворешно трговскиот промет, вршењето на стопански дејности во странство, како и заштитните мерки при увозот и извозот на стоки.

Член 2

Поимите употребени во овој закон го имаат следно значење:

- закана од сериозна штета - е веројатност дека во однос на конкретна положба на домашното производство ќе настане значително влошување;
- сериозна штета - е значително влошување на положбата на домашното производство;
- штета - е сериозна штета нанесена на домашното производство, закана дека ќе настане значителна штета за домашното производство или значително влошување на положбата на домашното производство;
- домашно производство - е произведување на иста или слична стока на територијата на Република Македонија од сите производители или производителите чие производство на стоката претставува најголем дел од вкупното производство на стоката;
- субвенциониран увоз - е кога стоката која се увезува во Република Македонија е предмет на непосредна или посредна помош при производството или извозот во државата од којашто потекнува стоката или од којашто се увезува;
- дампинг - е кога стоката се увезува во Република Македонија по цена која е пониска од нејзината нормална вредност;
- антидампиншки давачки - се средства чиј износ не е поголем од маржата на дампингот кај стоките што се во прашање;

- маржа на дампинг - е разликата во цената на стоката која е увезена и е пониска од нејзината нормална вредност и

- нормална вредност во дампинг - е цената која на пазарот на државата од којашто стоката се увезува во редовното трговско работење се пресметува на слична стока.

Член 3

Надворешно трговски промет и стопански дејности во странство, можат да вршат трговски друштва и други правни лица кои вршат трговска дејност (во натамошниот текст: друштво).

Член 4

Правото на надворешно трговското работење се стекнува со денот на уписот на друштвото во трговскиот регистар.

II. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДВОРЕШНО ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

Форми на извоз и увоз

Член 5

Извозот и увозот на стоките е слободен (ЛБ).

Определени стоки можат да се увезуваат и увезуваат врз основа на дозвола (Д) кога е во прашање извршување на меѓународни договори, регулирање на извозот и увозот на вооружување и воена опрема и извозот и увозот на историски и уметнички дела и одделни благородни метали.

Заради усогласување на размената на стоки и услуги со определени земји или региони, извозот и увозот на определени стоки може регионално да се насочува со издавање согласност.

Дозволата за извоз и увоз на стоки за извршување на меѓународни договори, за извоз и увоз на одделни благородни метали и согласноста од ставот 3 на овој член ја издава Министерството за економија.

Дозволата за извоз и увоз на вооружување и воена опрема ја издава Министерството за одбрана, односно Министерството за внатрешни работи, а дозволата за извоз и увоз на историски и уметнички дела ја издава Министерството за култура.

Член 6

Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Влада), ги распоредува стоките на одделни форми на извоз и увоз и ги определува стоките чијшто извоз и увоз регионално се насочуваат.

Член 7

Друштвото може со странски лица да склучува договор за застапување на странски лица во Македонија, договор за продажба на странска стока од царински склад, освен за стоките за кои се плаќа акциза согласно со закон.

Договорите од ставот 1 на овој член се склучуваат во писмена форма и се евидентираат во Министерството за економија.

Друштвото од ставот 1 на овој член е должно да обезбеди сервис, потрошен материјал, прибор и резервни делови за одржување на увезената опрема и трај-

ните добра за лична потрошувачка во согласност со прописите кои се однесуваат на пуштање во промет на стоки на домашен пазар, а најмалку за време од три години.

Друштвото од ставот 1 на овој член може давањето на услуги да го довери и на друго домашно претпријатие или претприемач.

Друштвото кое се занимава со давање услуги во надворешно трговскиот промет може без упис во трговскиот регистар за застапување на странски лица, да застапува странски лица за ист вид на услужна дејност која ја врши во надворешно трговскиот промет.

Поблиски услови за вршење на работите од ставот 1 на овој член пропишува Владата.

Работи на посредување

Член 8

Друштвото може слободно да купува стока во странство и таа стока да ја увезе или привремено увезе, заради повторен извоз односно може стоката купена во странство непосредно да ја продава во странство (работи на посредување).

Работите од ставот 1 на овој член ги одобрува Министерството за економија ако со нив не се нарушува редовниот извоз на стоки, или ако се обезбедува поголемо искористување на производните капацитети, или извршување на работи преземени со меѓународни договори, како и ако се обезбедува зголемување на приливот на девизи што се предмет на купопродажба на девизниот пазар, намалување на пристигнатите наплатени побарувања од определени земји и урамнотежување на размената.

III. ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ

Мерки за заштита на домашното производство од зголемен увоз

Член 9

Ако во краток временски период се зголеми увозот на определена стока, количински или во однос на домашното производство, и ако со тоа зголемување на увозот се нанесува штета или претстои опасност од нанесување на сериозна штета на домашното производство на исти или слични стоки, Владата ќе преземе соодветни заштитни мерки (во натамошниот текст: мерки), со цел да се отстранат штетите и нарушувањата настанати со таквиот увоз.

Мерките од ставот 1 на овој член ќе се применуваат на сите стоки кои се увезуваат независно од земјата од која потекнуваат или од која се увезуваат.

Мерките од ставот 1 на овој член можат да се преземат само ако во претходна постапка се докаже причината за зголемениот увоз за определена стока и штетата, односно можноста за настанување на сериозна штета за домашното производство.

Ако во постапката од ставот 3 на овој член се утврди дека штетата на домашното производство настанала од други причини, а не од зголемениот увоз на определена стока остварен во истиот период, не можат да се применат мерките од ставот 1 на овој член.

Постапката од ставот 3 на овој член ја спроведува Министерството за економија. Во постапката ќе бидат повикани сите заинтересирани страни - извозници и увозници во јавната расправа или на друг соодветен начин да ги изнесат своите ставови и да достават докази за потребата од преземање на заштитни мерки.

Министерството за економија во постапката од ставот 3 на овој член, ги оценува сите факти и докази, а особено: состојбата во одредена производствена дејност; вкупниот пораст на увоз на определена стока во апсолутен и релативен износ; состојбата на домашниот

пазар која настанала поради зголемениот увоз; искористеноста на производните капацитети, состојбата на добивката или загубата, влијанието на зголемениот увоз врз вработеноста во определена производна дејност и други околности кои се од значење за оцена на состојбата за домашното производство на таа стока.

Министерството за економија во текот на постапката го објавува извештајот со наодите и заклучоците во согласност со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Министерството за економија е должно да постапува одговорно со податоците собрани во постапката, кои се од доверлива природа за определени претпријатија и не смее да ги објавува без нивна согласност. Ако оцени за потребно заради спроведување на постапката, Министерството за економија може да побара од лицата кои располагаат со доверливите податоци да достават извадок од податоците кои се од доверлива природа или да дадат појаснување за тие податоци, а ако тоа го одбијат, треба да дадат појаснување за причините поради кои не се даваат тие податоци.

Ако Министерството за економија оцени за потребно дека барањето за доверливост на податоците не е основано, а заинтересираната страна не сака јавно да ги објави податоците во целост или делумно, Министерството може да не ги земе предвид тие податоци и да ја провери нивната точност од друг извор.

Член 10

Ако со одложувањето на преземање заштитни мерки од членот 9 на овој закон, е предизвикана штета која тешко може да се отстрани или постои сигурен доказ дека со зголемениот увоз на определени стоки е настаната штета или претстои опасност од настанување на штета, Владата на предлог на Министерството за економија може да пропише привремени заштитни мерки во форма на повратна зголемена царина (заштитна царина).

Надлежен орган за собирање на средствата од заштитната царина е Царинската управа.

Привремените мерки од ставот 1 на овој член не можат да траат повеќе од 200 дена. Во тој период Министерството за економија е должно да спроведе постапка согласно со членот 9 од овој закон.

Ако во постапката се утврди дека со зголемениот увоз не се предизвикало штета или не постои опасност од нанесување на сериозна штета, средствата наплатени како заштитна царина веднаш ќе се вратат на увозниците од кои тие се наплатени.

Траењето на привремените мерки ќе се пресметува во вкупното траење на мерките од членот 9 на овој закон.

Член 11

Мерките од членот 9 на овој закон ќе се применуваат само за оној временски период кој е потребен да се отстрани или спречи настанувањето на сериозна штета, а најмногу четири години од воведувањето на мерката.

По исклучок на ставот 1 од овој член, траењето на мерката може да биде продолжена ако Министерството за економија утврди дека таа и понатаму е потребна заради спречување на настанување сериозна штета. Во тој случај мерката не може да биде построга во однос на претходно пропишаната мерка.

Министерството за економија е должно да ги следи ефектите од мерките од ставот 1 на овој член, а по потреба да и предложи на Владата нивно намалување.

Вкупниот период во кој може да се применуваат мерките од ставот 1 на овој член, вклучувајќи го и времето на привремените мерки или продолжените претходно пропишани мерки, не може да биде подолго од осум години од воведувањето.

Кога се очекува дека мерките од членот 9 на овој закон ќе траат повеќе од една година, Владата е должна во еднакви временски периоди забрзано да ги ублажува тие мерки.

Ако се пропише мерка со рок подолг од три години, Владата најдоцна на половината од тој период ќе ги утврди нивните ефекти и ќе оцени дали постојат услови за нивно ублажување или укинување.

Член 12

Владата нема да пропише повторно воведување на мерки за стока за која такви мерки порано биле пропишани.

По исклучок од ставот 1 на овој член за таа стока може да се пропишат мерки после истекот на периодот кој одговара на периодот во кој тие мерки траеле под услов да поминат најмалку две години од нивното престанување.

Во исклучителни случаи Владата може да пропише мерки со рок на траење од 180 дена или помалку под услов да помине најмалку една година од воведувањето на претходно преземената мерка и ако таа мерка не била пропишувана за иста стока повеќе од двапати во период од пет години.

Член 13

Во случај на воведување мерки од членот 9 на овој закон, Владата на барање на земјата извозничка може на таа земја да и одобри одредена трговска компензација заради отстранување на штетните последици кои таа земја ги има поради воведување или продолжување на мерките во Република Македонија.

Член 14

Министерот за економија поблиску ќе ги пропише начинот, постапката и роковите за реализирање на заштитните мерки од членовите 9, 10, 11 и 12 на овој закон.

Квантитативно или вредносно ограничување

Член 15

Ако се утврди дека со зголемениот увоз на определени стоки може да настане нарушување на платниот биланс во Република Македонија, или ако со тоа зголемување на увозот се нанесува штета или претстои опасност од нанесување на сериозна штета на домашното производство, Владата на предлог на Министерството за економија може да воведо заштитни мерки во форма на квантитативно или вредносно ограничување на увозот на тие стоки.

Член 16

Ако се утврди дека со зголемениот извоз на определени стоки може да настане штета или претстои опасност од настанување на штета на необновливите природни богатства во Република Македонија, Владата на предлог на Министерството за економија може да воведо заштитни мерки во форма на квантитативно или вредносно ограничување, ако истовремено со тие мерки се ограничува и трговијата на стоки во Република Македонија.

Член 17

Ако со мерките од членот 9 на овој закон, Владата пропише квантитативно или вредносно ограничување на стоките, обемот на тие стоки не смее да биде помал од просечниот годишен увоз на тие стоки остварен во последните три години.

Ако распределбата на стоките од ставот 1 на овој член се врши меѓу повеќе земји, Владата може со земјите членки на Светската трговска организација особено заинтересирани за извоз на тие стоки во Република Македонија, да го усогласи начинот на распределбата на тие стоки и нивниот дел во таа распределба. Ако се утврди дека таквиот начин на распределба не е соодветен, утврдениот обеом на стоките ќе се распредели на подеднакви делови на земјите увознички во вкупниот

увоз на определена стока во Република Македонија за определен рок притоа водејќи сметка и за другите значајни околности кои влијаат или можат да влијаат на увозот на тие стоки.

По исклучок од ставот 2 на овој член, Владата може да го измени начинот на распределба на стоките, ако:

- увозот од одредена земја членка на Светската трговска организација се зголеми несразмерно во однос на вкупното зголемување на увозот на одредена стока во тој период;

- постојат оправдани причини за отстапување на распределбата на стоките според ставот 2 на овој член и

- ако условите за таквото отстапување се еднакви спрема сите земји членки на Светската трговска организација -добавувачи на таа стока.

Траењето на мерките од членот 9 на овој закон не може да биде подолго од периодот определен во членот 11 од овој закон дури и кога претстои опасност од настапување на сериозна штета на домашното производство.

Член 18

Владата ги пропишува критериумите, условите и роковите за распределба на стоките од членовите 16 и 17 на овој закон.

Распределбата на стоките од ставот 1 на овој член ја врши Министерството за економија, со издавање на дозвола.

Со квантитативното или вредносно ограничување се определува обемот на извозот и увозот на определени стоки најдолго за период од една година.

Вкупниот износ на стоки по количина или вредност што треба да се распредели, мора да се објави 21 ден пред да се изврши конкретната распределба.

Ако распределбата на стоките од ставот 1 на овој член се врши по земји на потекло, таа мора да се објави во рок од 21 ден од конкретната распределба.

Јавниот повик за распределба на стоките се објавува во дневниот печат. Со повикот се објавува вкупното количество на стоките што треба да се распределат по количина или вредност, почетната и крајната дата на повикот, како и начинот на распределба.

Периодот за обработка на барањата за учество во распределбата на стоките не смее да надминува 30 дена, ако дозволите се распределуваат по принципот "прв дојден - прв услужен" или 60 дена по истекувањето на рокот на пријавување, ако сите подносителите се разгледуваат во исто време.

Дозволите мора да се издаваат во разумен временски период.

Распределбата на стоките ќе се врши врз основа на еднаков и правилен начин.

При распределбата на стоките мора да се земе предвид минатиот увозен удел и интересот на барателите.

За извршената распределба на стоките се известуваат барателите.

На барателите кои не добиле дозвола писмено им се објазлагаат причините за неиздавање на дозвола и тие имаат право на жалба до надлежната комисија на Владата, доколку со меѓудржавен договор ратификуван од Република Македонија поинаку не е уредено.

Антидампинг мерки

Член 19

Ако некоја стока се увезува во Република Македонија по пониска цена од нејзината нормална вредност (дампинг) и ако во истражна постапка, која ја спроведува Министерството за економија се утврди дека таквиот увоз предизвикува или се заканува да предизвика материјална штета на домашното производство, или би можел да го намали развојот на домашното производство, Владата ќе пропише антидампингска давачка за увозот на таа стока.

Се смета дека стоката е увезена во Република Македонија по пониска цена од нејзината нормална вредност (дампинг), ако цената на таа стока е пониска од споредбената цена на иста стока по која таа под вообичаени услови се продава во земјата извозник, за потрошувачка во таа земја.

Ако нема податоци за споредбената цена, или поради посебна состојба на пазарот, или кога поради малиот обем на трговија со определена стока во земјата извозник, расположливите податоци не овозможуваат соодветна споредба антидампингската давачка ќе се утврди со споредба на цената на стоката која се увезува со:

- цената на истоветна стока која се извезува на соодветен пазар на трета земја, под услов таа цена да е соодветна или

- трошоците на производство во земјата на потекло зголемени за вообичаен износ на административните трошоци, трошоците на продажба, општите трошоци и добивката.

Член 20

Барање за пропишување на антидампингска давачка се поднесува во име на сите домашни производители на определена стока или на оние чие производство претставува претежен дел од вкупното производство на таа стока.

Барањето се поднесува во писмена форма до Министерството за економија.

Ако Министерството за економија утврди дека барањето е поднесено од производителите од ставот 1 на овој член или лице кое тие го овластиле за поднесување на барањето, ќе спроведе истражна постапка. Со барањето од ставот 1 на овој член се приложуваат и докази за:

- постоење на дампинг на увозот на определена стока;

- штетата која дампингот ја предизвикува на домашното производство според Спогодбата за примена на членот VI од Општата спогодба за царини и трговија (ГАТТ) и

- причинската врска меѓу дампинг увозот и штетата која тој увоз ја предизвикува на домашното производство.

Министерството за економија може да ја спроведе постапката и без писмено барање на оштетените производители, ако постојат доволни докази за дампинг увоз, штетата која тој увоз ја предизвикува на домашното производство и причинската врска меѓу дампинг увозот и штетата, кои го оправдуваат спроведувањето на постапката.

Антидампингската давачка од членот 19 на овој закон не може да биде повисока од маржата на дампингот. Антидампингската давачка може да биде и пониска од маржата на дампингот ако е доволна да ја отстрани штетата на домашното производство.

Антидампингската давачка ќе остане во сила за време колку е потребно да се спречи дампингот кој предизвикува штета на домашното производство. Министерството за економија после определено време ќе ја преиспита потребата за примена на антидампингската давачка, по сопствена иницијатива или на барање на заинтересираната страна, ако таа ја докаже оправданоста за преиспитување на антидампингската давачка.

Постапката и начинот на утврдување на антидампингската давачка ги пропишува Владата на Република Македонија.

Мерки против субвенциониран увоз

Член 21

Владата може, на предлог на Министерството за економија, да пропише компензациона давачка за определена стока, која се увезува, ако:

- во производството или извозот на таа стока се одобруваат субвенции во земјата на потеклото или земјата на извозот, освен кога се во прашање субвенции против кои не можат да се преземаат мерки од овој член, согласно со меѓународните договори ратификувани од Република Македонија и

- увозот на стоката која се субвенционира нанесува материјална штета или се заканува да нанесе штета на домашното производство или би можел да го забави економскиот развој.

Компензациона давачка во смисла на овој член е посебна давачка која се наплатува со цел да се неутрализира секоја субвенција која директно или индиректно е одобрена за изработка, за производство или за извоз на стоката.

Член 22

Барање за пропишување на компензациона давачка се поднесува во име на сите домашни производители на определена стока, или на оние чие производство претставува претежен дел од вкупното производство на таа стока.

Барањето се поднесува во писмена форма до Министерството за економија. Ако Министерството утврди дека барањето е поднесено од производителите од ставот 1 на овој член или лице кое тие го овластиле за поднесување на барање, ќе спроведе истражна постапка.

Со барањето од ставот 1 на овој член се приложуваат докази за:

- постоење на субвенции за определена стока и ако е можно нејзиниот износ;

- штетата која таа субвенција ја нанесува на домашното производство според Спогодбата за примена на член VI од Општата спогодба за царини и трговија (ГАТТ) и

- причинската врска меѓу субвенционираниот увоз и штетата која се нанесува на домашното производство.

Министерството за економија може да покрене постапка од ставот 1 на овој член и без писмено барање на оштетените производители, ако постојат доволни докази за субвенционираниот увоз, штетата која тој увоз ја нанесува на домашното производство и причинската врска меѓу субвенционираниот увоз и штетата кои го оправдуваат покренувањето на постапката.

Министерството за економија, по спроведената постапка утврдува дали се исполнети сите услови за воведување на компензациона давачка и ја определува висината која одговара на висината на субвенцијата. Висината на компензационата давачка може да биде и пониска ако е доволна да ја отстрани штетата на домашното производство.

Компензационата давачка ќе остане во сила за време кое е потребно да се отстрани нанесената штета на домашното производство. Министерството за економија после определено време ќе ја преиспита потребата за натамошна примена на компензационата давачка, по сопствена иницијатива или на барање на заинтересираната страна ако таа ја докаже оправданоста за преиспитување на компензационата давачка.

Постапката и начинот на утврдување на компензационата давачка ги пропишува Владата.

IV. НАДЗОР

Член 23

Надзор над спроведувањето на овој закон и пропишите донесени врз негова основа врши Министерството за економија.

Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон вршат инспекторите и царинските органи согласно со овластувањата утврдени со посебните закони.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 24

Со парична казна од 80.000 до 250.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице, ако:

- без упис во трговскиот регистар врши надворешно трговско работење (член 4);
- при извозот и увозот на стоките не се придржува кон прописот на Владата на Република Македонија со кој стоките се распоредени на одделни форми на извоз и увоз на стоки (член 6);
- не се придржува кон условите од склучениот договор (член 7);
- при увозот на стоките не се придржува на заштитните, привремените, продолжените и повторно воведени заштитни мерки заради отстранување на нарушувањето (членовите 9, 10, 11 и 12) и
- увезува и извезува стока спротивно на членовите 15, 16 и 17.

За дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се казни за прекршок од 10.000 до 50.000 денари и одговорното лице во правното лице.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за надворешно трговското работење ("Службен весник на Република Македонија" број 31/93, 41/93, 78/93, 59/96, 15/97, 13/98, 13/99, 50/99, 82/99, 4/2001 и 2/2002), освен членовите 7 став 5, 11-а, 57-а, 57-б, 57-г, 79, 84 точка 11-а, 87 точка 1, 88 ставови 1 и 5 во однос на членовите 79 и 87 точка 1, кои ќе се применуваат до 31 декември 2005 година.

Член 26

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

716.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 јуни 2002 година.

Бр. 07-2546/1
20 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

Член 1

Во Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата ("Службен весник на Република Македонија" број 69/96, 13/99, 41/2000 и 96/2000) во членот 2 став 1 точка 6 се менува и гласи:

"Катастар на загадувачи е збир на податоци за видот, количината, на начинот и местото на испуштање на загадувачките супстанции во медиумите на животната средина, во кој е содржан називот на субјектите кои ги испуштаат истите."

По точката 16 се додаваат четири нови точки 17, 18, 19 и 20, кои гласат:

"17. Регистар на извори на емисии е збир на општи податоци за правните или физички лица кои поседуваат извор на емисии и нивната просторна разместеност.

18. Оценка на влијанието врз животната средина е вреднување на потенцијално значајните влијанија на проекти и активности и одредување на начинот за унапредување на проектите со превенција, минимизација, ублажување, ремедијација или со компензација на штетните влијанија врз животната средина и природата.

19. Проект во смисла на оценка на влијанието врз животната средина е развоен документ со кој техно-економски се анализираат планските и се дефинираат конечните решенија за користење на природните и создадените вредности и се уредува изградбата на објекти и постројки кои имаат влијание врз животната средина, природата и здравјето на луѓето.

20. Објект во смисла на оценка на влијанието врз животната средина претставува планирано или изведено проектно решение на градежно-технолошка целина (комплекс), во кој се содржат сите техничко-технолошки процеси за предвидената намена на објектот."

Член 2

Во членот 4 зборовите: "правни и физички лица" се заменуваат со зборовите: "домашни и странски, правни и физички лица (во натамошниот текст: правни и физички лица)".

Член 3

Во членот 5 се додава нов став 3, кој гласи:
"Министерот за животна средина и просторно планирање со посебен акт може да забрани или ограничи ставање во промет и употреба на одделни животински и растителни видови."

Член 4

Во членот 8 став 2 се менува и гласи:
"Реализација на информативниот систем од ставот 1 на овој член, во Министерството за животна средина и просторно планирање, ја врши Македонскиот информативен центар за животна средина (во натамошниот текст: Центар)."

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
"Во Министерството за животна средина и просторно планирање ќе се ажурираат и водат катастрите на загадувачи и загадувачки супстанции од областа на животната средина (вода, воздух, почва, отпад и друго)."

Член 5

Во членовите 8-а, 10, 16, 21-а, 24-а, 25 и 30 по зборовите: "Министерство за животна средина" се додаваат зборовите: "и просторно планирање".

Член 6

Во членовите 8-а, 17, 21-б и 43-б по зборовите: "министер за животна средина" се додаваат зборовите: "и просторно планирање".

Член 7

Во членот 10 зборовите: "Завод за животна средина" се заменуваат со зборовите: "Служба за животна средина".

Член 8

Членот 11 се менува и гласи:
"Определени видови на стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата можат да вршат и научни и стручни организации и други домашни и странски правни лица, кои се регистрирани за вршење на тие работи."

Министерот за животна средина и просторно планирање ги овластува субјектите од ставот 1 на овој член кои ги исполнуваат следниве услови:

1) имаат вработено најмалку три лица со висока стручна подготовка од областа на заштитата на животната средина и природата и

2) имаат потребна опрема и соодветни деловни истории за вршење на дејноста.

Министерот за животна средина и просторно планирање поблиску ги пропишува видовите на стручните работи од ставот 1 на овој член и условите од ставот 2 на овој член."

Член 9

Член 14 се менува и гласи:

"Користење на природните богатства, експлоатација на минералните сировини, изградба на нови објекти, реконструкција на постојните или изведување на други работи, како и вршење на производствена дејност, домашните и странски, правни и физички лица можат да вршат под услови да не предизвикуваат оштетувања, загадувања или значителни промени на природните богатства, или биоресурси или на друг начин на деградирање на животната средина и природата над пропишаните норми.

За проекти кои можат да доведат до загадување на животната средина или претставуваат ризик за животната средина и здравјето на луѓето, инвеститорот е должен да изработи студија за оценка на влијанието врз животната средина. Студијата за оценка на влијанието врз животната средина треба да содржи оценка на влијанијата кои проектот може да ги има врз животната средина и здравјето на луѓето, како и да обезбеди заштита на животната средина и здравјето на луѓето согласно со закон.

Студијата за оценка на влијанието врз животната средина е составен дел на техничката документација на проектот и се изработува во постапката за подготовка на планираниот проект, односно пред издавање градежна дозвола или друга дозвола за проект за кој не е потребно издавање на градежна дозвола.

Министерот за животна средина и просторно планирање ги пропишува:

1) видот на проекти, за кои се изготвува студија за оценка на влијанијата врз животната средина и

2) методологијата за изработка, содржината и начинот на оценка и верификација на проценетите влијанија и други прашања од значење за изработка на студијата и проверката на нејзината веродостојност.

Трошоците за изработка на студијата за оценка на влијанието врз животната средина ги сноси инвеститорот."

Член 10

Членот 14-а се менува и гласи:

"Одобрение за детални геолошки, хидрогеолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини се издава по претходна согласност од Министерството за животна средина и просторно планирање."

Член 11

По членот 14-а се додава нов член 14-б, кој гласи:

"Член 14-б

Оценка на влијанието врз животната средина во прекуграничен контекст задолжително се врши за инвестиционите објекти наведени во Прилог I од Конвенцијата за оценување на влијанијата врз животната средина во прекуграничниот контекст ("Службен весник на Република Македонија" број 44/99).

Постапката за оценка на влијанието врз животната средина во прекуграничен контекст ја спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање."

Член 12

Во членот 15 став 1 се менува и гласи:

"Домашно и странско, правно и физичко лице кое со користење на минерални сировини, одлагање на отпадоци, јаловина, пепел и згура и други активности, ќе деградира земјиште, е должно тоа земјиште без одлагање да започне да го рекултивира или на друг начин да го санира по претходно изготвена техничка документација за рекултивација согласно со закон."

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Домашно и странско, правно и физичко лице е должно да заврши со рекултивирањето или санирањето најмногу за три години по користењето на минералните сировини и одлагањето на јаловината, пепелот, згурата или други отпадоци во согласност со претходно изготвената техничка документација за рекултивација."

Во ставот 2 кој станува став 3 по зборот "средина" се додаваат зборовите: "и просторно планирање".

Член 13

Член 18 се менува и гласи:

"Производителите на производи за широка потрошувачка, освен производителите на прехранбени производи, пијалаци и фармацевтски производи, во процесите на производството, прометот и постапување со отпадоците, треба да применуваат техники и технологии со кои се овозможува помало оптоварување на животната средина.

На производителите на такви производи, кои во споредба со други производи од истата група, помалку ја оптоваруваат животната средина, за производителите им се доделува еколошка ознака.

Еколошка ознака може да се додели и на домашни и странски, правни и физички лица кои вршат услуги, кои во споредба со вршителите на услуги од иста група, во значителна мерка придонесуваат за заштита и унапредување на животната средина и природата.

Еколошката ознака ја доделува комисијата формирана од страна на министерот за животна средина и просторно планирање.

Условите и постапката за добивање на еколошката ознака, нејзиниот изглед и користењето, поблиску ги пропишува министерот за животна средина и просторно планирање."

Член 14

Членот 18-а се менува и гласи:

"Министерот за животна средина и просторно планирање го пропишува начинот за доброволно учество на претпријатијата и индустрискиот сектор и секторот на услуги во системот за еколошки менаџмент и ревизија (EMAS)."

Член 15

Во членот 19 став 1 зборот "недозволена" кој се наоѓа пред зборот "деградација" се брише, а на крајот на ставот по зборот "средина" се додаваат зборовите: "и просторно планирање".

Во ставот 2 по зборот "средина" се додаваат зборовите: "и просторно планирање".

Член 16

Во членот 21 став 2 зборовите: "Владата на Република Македонија" се заменуваат со зборовите: "Министерот за животна средина и просторно планирање" и зборовите: "со посебен акт" се заменуваат со зборовите: "со посебни акти".

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

"Формата и содржината на обрасците потребни за прекугранично пренесување на опасен отпад ги објавува министерот за животна средина и просторно планирање."

Член 17

Во членот 23 став 2 по зборот "средина" се додаваат зборовите: "и просторно планирање".

Во ставот 3 по зборот "средина" се додаваат зборовите: "и просторно планирање", по зборот "земјиште-то" зборот "и" се брише, а по зборовите: "регистар на отпадни, опасни и штетни материи" се додаваат зборовите: "и регистар на биолошка разновидност".

Во ставот 4 по зборот "средина" се додаваат зборовите: "и просторно планирање".

Член 18

Во членот 24 се додава нов став 4, кој гласи:

"Податоците за евиденција од ставот 3 на овој член правните и физички лица се должни да ги доставуваат до Министерството за животна средина и просторно планирање за секој месец посебно во рок од пет дена по завршувањето на месецот."

Член 19

Во членот 26 се додава нов став 2, кој гласи:

"Министерот за животна средина и просторно планирање со посебни акти може да стави под заштита и да определи посебен режим на користење, постапување и промет со одредени видови диви животни и растенија."

Член 20

Членот 27 се менува и гласи:

"Домашните и странски, правни и физички лица, кои управуваат со заштитените посебни природни богатства, се должни да изготват и да водат регистри на природните реткости, да изготват програма за нивна заштита"и да ги достават до Министерството за животна средина и просторно планирање."

Член 21

По членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи:

"Член 27-а

Се забранува извоз и увоз на заштитени диви животни и растенија.

За научно-истражувачки цели, размена, изложување и слично, дозволен е увоз и извоз на одделни заштитени диви животни и растенија од ставот 1 на овој член, врз селективна основа и ограничен број, со претходно издадена дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Министерот за животна средина и просторно планирање со посебен акт ја пропишува содржината и формата на документацијата која се поднесува заедно со барањето за издавање на дозволи за увоз, извоз и транзит на заштитени диви животни и растенија."

Член 22

Во членот 29 по зборот "корисник" се додаваат зборовите: "или сопственик".

Член 23

Во членот 33 по зборот "средина" се додаваат зборовите: "и просторно планирање".

Во ставот 2 зборот "Републичкиот" се заменува со зборот "Државниот".

Член 24

Во членот 34 став 1 зборот "Републичкиот" се заменува со зборот "Државниот" и зборовите: "главен републички инспектор" се заменуваат со зборот "директор".

Во ставот 2 зборот "Републичкиот" се заменува со зборот "Државниот" и по зборовите: "дипломиран биолог" се додаваат зборовите: "дипломиран геолог".

Ставот 3 се брише.

Член 25

Во членот 40 точка 4 се менува и гласи:

"Заштитените движни природни добра се извезуваат, реизвезуваат и увезуваат со претходна дозвола издадена од Министерството за животна средина и просторно планирање."

Член 26

Во членот 44 став 2 зборовите: "Комисија на Владата на Република Македонија за решавање на управните работи во втор степен, од областа на урбанизмот, градежништвото и заштитата на животната средина и при-

родата" се заменуваат со зборовите: "Комисија за решавање во управна постапка во втор степен од областа на транспортот и врските и животната средина (транспортот и врските, урбанизмот и градежништвото и просторното планирање)".

Член 27

Во членот 45 зборовите: "Министерство за животна средина" се заменуваат со зборовите: "Министерство за животна средина и просторно планирање".

Точката 5 се менува и гласи:

"Рекламира и етикета и пушти во промет производ, означен со еколошка ознака, кој не е во согласност со начините и критериумите определени од министерот за животна средина и просторно планирање (член 18)."

Член 28

Во членот 50 став 1 точка 1 зборот "добро" се заменува со зборот "богатство".

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

"3) не покаже важечки документ за идентификација, даде невистинити и непотполни податоци за себе или друго лице, или на друг начин одбие да се легитимира."

Точката 3 станува точка 4.

Член 29

Во членот 52 став 1 точка 4 по зборовите: "инспекциски надзор" се додаваат зборовите: "или одбие да се легитимира", а по зборот "информации" се додаваат зборовите: "податоци, документи за лична идентификација и друга документација".

Во ставот 2 точките 1), 2) и 3) се бришат.

Член 30

По членот 61 се додава нов член 61 -а, кој гласи:

"Член 61-а

Домашните и странски, правни и физички лица кои добиле овластувања за вршење на определени видови на стручни работи од областа на заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, пред влегувањето во сила на овој закон, должни се да ги усогласат своите овластувања со членот 11 од овој закон, во рок од шест месеци од денот на неговото донесување."

Член 31

Се овластува Законодавно-правната комисија да утврди пречистен текст на Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата.

Член 32

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

717.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за комунални дејности, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 јуни 2002 година.

Бр. 07-2540/1
20 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Член 1

Во Законот за комунални дејности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 45/97 и 23/99), во членот 3 став 1 по точката 7 се додава нова точка 7-а, која гласи:

"7-а. Депонирање отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи утврдени со закон кои немаат својство на комунален цврст и технолошки отпад, под што се подразбира собирање, транспортирање, обработка и депонирање на овие отпадоци на уредени депонии, како и одржување на депониите".

Во точката 17 по зборовите: "паркирани возила" се додаваат зборовите: "хаварисани возила, земјоделски машини со приклучни или без приклучни орудија".

По точката 17 се додаваат три нови точки: 18, 19 и 20, кои гласат:

"18. Отстранување и чување на ситна и крупна стока и живина во урбани средини.

19. Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на јавни и сообраќајни површини.

20. Производство, односно печење на вар и дрвен јаглен во урбани средини, како и складирање и чување на градежни материјали без издадено одобрение од надлежен орган".

Член 2

Членот 5 се менува и гласи:

"Комуналните дејности од членот 3 на овој закон можат да ги вршат домашни и странски физички и правни лица, кои се должни да обезбедат трајно и квалитетно вршење на комуналните дејности, како и одржување на објектите и опремата на комуналната инфраструктура во функционална состојба".

Член 3

Во членот 6 по бројот "16" буквата "и" се заменува со записка, а по бројот "17" се додаваат броевите: "18, 19 и 20".

Член 4

Во членот 9 став 1 по алинеја 14 се додава нова алинеја, која гласи:

"-стационари за животни-скитници и кафилирии".

Член 5

Во членот 10 став 3 по алинеја 5 се додава нова алинеја, која гласи:

"- одржување на стационари за животни-скитници и кафилирии".

Член 6

Во членот 18 став 1, зборовите: "водоснабдителните системи Студенчица-Злетовица" се заменуваат со зборовите: "водоснабдителниот систем "Студенчица"".

Член 7

Во членот 20 став 2 зборовите: "член 2" се заменуваат со зборовите: "член 3", а по зборовите: "став 1 точките" се додаваат броевите: "1, 2, 3, 4".

Член 8

Во членот 26 став 2 алинеја еден се брише.

Член 9

Во членот 28 по зборовите: "со закон" се додаваат зборовите: "и договорот склучен меѓу нив".

Член 10

Во членот 29 став 1 по алинеја девет се додава нова алинеја, која гласи:

"-собирање, транспортирање, обработка и депонирање на отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи кои немаат својство на комунален цврст и технолошки отпад-ден./м³".

Член 11

Во членот 30 став 1 зборовите: "урбанизмот, градежништвото и заштитата на животната средина" се заменуваат со зборовите: "транспорт и врски".

Во ставот 2 зборовите: "Министерство за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина" се заменуваат со зборовите: "Министерство за транспорт и врски", а зборовите: "Републичкиот комунален инспекторат" се заменуваат со зборовите: "Државниот комунален инспекторат".

Член 12

Во членот 31 зборовите: "Републичкиот комунален инспекторат" се заменуваат со зборовите: "Државниот комунален инспекторат".

Во членот 32 ставови 1 и 2 зборовите: "републичките комунални инспектори" се заменуваат со зборовите: "државните комунални инспектори".

Во членот 35 став 2 зборовите: "Републичкиот комунален инспектор" се заменуваат со зборовите: "Државниот комунален инспектор".

Член 13

Во членот 33 по став 1 се додава нов став, кој гласи: "Доколку општината, односно градот Скопје нема назначено комунален инспектор, инспекциски надзор врши Државниот комунален инспекторат на сметка на општината, односно градот Скопје".

Ставот 2 станува став 3.

Член 14

Во членот 35 по став 4 се додава нов став 5 кој гласи:

"Трошоците кои ќе настанат во врска со извршувањето на решението од ставот 1 на овој член паѓаат на товар на лицето на кое се однесува решението. Лицето нема право на надомест на евентуалната штета која ќе настане при извршување на решението".

Член 15

Во членот 36 став 3 зборовите: "министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина" се заменуваат со зборовите: "министерот за транспорт и врски".

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

718.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ- ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 јуни 2002 година.

Бр. 07-2543/1
20 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Во Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/96, 28/97, 18/99 и 53/2001) по членот 16 се додава нов член 16-а, кој гласи:

"Член 16-а

Изработување на сите видови урбанистички планови може да врши и странско правно лице.

Странското правно лице за вршење на работите од ставот 1 на овој член покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнува и следниве посебни услови:

1) да има овластување од министерот надлежен за работите на уредувањето на просторот за изработка на урбанистички планови и

2) во редовен работен однос да има најмалку три овластени лица со лиценци стекнати во матичната земја за изработка на урбанистички планови, а носител на изработката на урбанистички планови може да биде дипломиран архитект со лиценца стекната во матичната земја за изработка на урбанистички планови и во тимот да вклучи стручни лица од различни области со соодветно високо образование."

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

719.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДВИЖЕЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНЦИТЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за движење и престој на странците, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 јуни 2002 година.

Бр. 07-2533/1
20 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДВИЖЕЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНЦИТЕ

Член 1

Во Законот за движење и престој на странците ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/92, 66/92 и 26/93), во членот 13 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

"Деловна виза за интракорпоративни трансфери се издава со рок на важење од три години, а по барање може да се продолжи најдолго за уште две години. Под интракорпоративни трансфери во смисла на овој член се сметаат привремени трансфери на странци, заради давање на услуги преку комерцијално присуство на те-

риторијата на Република Македонија, а кои се на водечки менаџерски или извршни функции, или кои имаат високи или дефицитарни квалификации, или образование неопходни за функционирањето на трговското друштво во Република Македонија.

Деловна виза за бизнис посетители се издава со рок на важење од 90 дена. Под бизнис посетители во смисла на овој член се сметаат странци кои привремено престојуваат во Република Македонија, заради склучување на договори за вршење на услуги во име на трговското друштво во кое се вработени или од кое се овластени, а кое е со седиште надвор од територијата на Република Македонија или заради учество на деловни состаноци, саеми и слични активности. Бизнис посетителите за време на престојот на територијата на Република Македонија не можат директно да вршат услуги на јавноста или самостојно да вршат услуги."

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

720.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 јуни 2002 година.

Бр. 07-2542/1
20 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Член 1

Во Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 32/2001, 50/2001 и 52/2001), во членот 28 став 1 во потточката 1.1. зборовите: „32,923 ден/кг“ се заменуваат со зборовите: „24,396 ден/лит“, во потточката 1.2. зборовите: „29,274 ден/кг“ се заменуваат со зборовите: „21,692 ден/лит“, во потточката 2.1. зборовите: „14,746 ден/кг“ се заменуваат со зборовите: „12,121 ден/лит“ и во потточката 2.2. зборовите: „3,742 ден/кг“ се заменуваат со зборовите: „3,136 ден/лит“.

По ставот (1) се додаваат четири нови става (2), (3), (4) и (5), кои гласат:

„(2) Литар во смисла на ставот (1) на овој член е литар измерен на температура од +15° Ц.

(3) Лицата кои течниот нафтен гас докажливо го употребиле како погонско гориво, како и лицата кои докажливо го употребиле како додаток на друго минерално масло како погонско гориво, во индустријата, акцизата се враќа во висина од 80% од пропишаната акциза за погонска намена.

(4) Враќањето на акцизата од ставот (3) на овој член го врши Управата за јавни приходи по поднесено барање.

(5) Поблиски прописи за начинот на враќање на акцизата, донесува министерот за финансии.“

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (6) и (7).

Член 2

По членот 42 се додаваат три нови члена 42а, 42б и 42в, кои гласат:

„Член 42 а

Комбинирана акциза

(1) На следниве тутунски добра, при пуштањето од акцизен склад во слободно правен акцизен промет акцизата изнесува:

1) на пури и цигарилоси во смисла на членот 41 став (2) на овој закон, 1,35 ден. по парче и 0% од малопродажната цена;

2) на цигари во смисла на членот 41 став (3) на овој закон, 0,04 ден. по парче и 30% од малопродажната цена;

3) на тутун за пушење како фино сецкан тутун во смисла на членот 41 став (5) на овој закон, 1.350,00 ден по килограм и 0% од малопродажната цена и

4) на тутун за пушење како друг тутун за пушење во смисла на членот 41 став (6) на овој закон, 1.350,00 ден. по килограм и 0% од малопродажната цена.

(2) На следниве тутунски добра, при увоз акцизата изнесува:

1) на пури и цигарилоси во смисла на членот 41 став (2) на овој закон, 1,35 ден. по парче и 0% од малопродажната цена;

2) на цигари во смисла на членот 41 став (3) на овој закон, 1,10 ден. по парче и 5% од малопродажната цена;

3) на тутун за пушење како фино сецкан тутун во смисла на членот 41 став (5) на овој закон, 1.350,00 ден. по килограм и 0% од малопродажната цена и

4) на тутун за пушење како друг тутун за пушење во смисла на членот 41 став (6) на овој закон, 1.350,00 ден. по килограм и 0% од малопродажната цена.

Член 42 б

Комбинирана акциза

(1) На следниве тутунски добра, при пуштањето од акцизен склад во слободно правен акцизен промет акцизата изнесува:

1) на пури и цигарилоси во смисла на членот 41 став (2) на овој закон, 1,35 ден. по парче и 0% од малопродажната цена;

2) на цигари во смисла на членот 41 став (3) на овој закон, 0,07 ден. по парче и 28% од малопродажната цена;

721.

Врз основа на член 43, став 3 од Законот за буџети („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/93, 3/94, 71/96, 46/2000, 11/2001 и 35/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 јуни 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши дополнување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2001 година („Сл. весник на РМ“ бр. 1/2002) и тоа:

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2001 година кај сметката 637 се вршат:

А. Намалувања кај следниот корисник, програма и потставка

Раздел	Програма	Потставка	Опис	Планирано со Буџет за 2002 година	Промена	Износ по прераспределба
18001 - Министерство за култура						
11 - Администрација						
		401013	Основни плати-функционери	6.237.000	-339.000	5.898.000

Б. Зголемувања по раздели, програми и потставки:

Раздел	Програма	Потставка	Опис	Планирано со Буџет за 2002 година	Промена	Износ по прераспределба
16002 - Биро за развој на образованието						
11 - Администрација						
		402028	Надомест за храна	3.243.000	339.000	3.582.000

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3337/1
25 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3) на тутун за пушење како фино сецкан тутун во смисла на членот 41 став (5) на овој закон, 1.350,00 ден по килограм и 0% од малопродажната цена и

4) на тутун за пушење како друг тутун за пушење во смисла на членот 41 став (6) на овој закон, 1.350,00 ден. по килограм и 0% од малопродажната цена.

(2) На следниве тутунски добра, при увоз акцизата изнесува:

1) на пури и цигарилоси во смисла на членот 41 став (2) на овој закон, 1,35 ден. по парче и 0% од малопродажната цена;

2) на цигари во смисла на членот 41 став (3) на овој закон, 0,80 ден. по парче и 10% од малопродажната цена;

3) на тутун за пушење како фино сецкан тутун во смисла на членот 41 став (5) на овој закон, 1.350,00 ден по килограм и 0% од малопродажната цена и

4) на тутун за пушење како друг тутун за пушење во смисла на членот 41 став (6) на овој закон, 1.350,00 ден. по килограм и 0% од малопродажната цена.

Член 42 в

Комбинирана акциза

(1) Акцизата на пури и цигарилоси во смисла на членот 41 став 2 на овој закон, изнесува 1,35 ден. по парче и 0% од малопродажната цена.

(2) Акцизата на цигари во смисла на членот 41 став (3) на овој закон, изнесува 0,10 ден. по парче и 26% од малопродажната цена.

(3) Акцизата на тутун за пушење како фино сецкан тутун во смисла на членот 41 став (5) на овој закон, изнесува 1.350,00 ден. по килограм и 0% од малопродажната цена.

(4) Акцизата на тутун за пушење како друг тутун за пушење во смисла на членот 41 став (6) на овој закон, изнесува 1.350,00 ден. по килограм и 0% од малопродажната цена.“

Член 3

Одредбите од членот 42 од Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/2001, 50/2001 и 52/2001), ќе се применуваат до 31 декември 2004 година.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбите од членот 42а, кои ќе се применуваат од 1 јануари до 31 декември 2005 година, одредбите од членот 42б ќе се применуваат од 1 јануари до 31 декември 2006 година и одредбите од членот 42в ќе се применуваат од 1 јануари 2007 година.

722.

Врз основа на член 85, а во врска со член 32 од Законот за стандардизација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, министерот за економија, донесе

Н А Р Е Д Б А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ (ХОМОЛОГАЦИЈА) НА ВОЗИЛАТА НА ТРКАЛА, ОПРЕМАТА И ДЕЛОВИТЕ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВГРАДАТ И/ИЛИ ДА СЕ КОРИСТАТ НА ВОЗИЛАТА НА ТРКАЛА

1. Во Наредбата за изменување и дополнување на Наредбата за задолжително атестирање (хомологација) на возилата на тркала, опремата и деловите кои можат да се вградат и/или да се користат на возилата на тркала ("Службен весник на Република Македонија" бр. 99/2001), во ставот 2 во редовите 4 и 7 броевите 01.06.2002 и во редот 8 бројот 01.10.2002 се заменуваат со 31.12.2002.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 15-2545/2
27 јуни 2002 година
Скопје

Министер,
м-р **Бесник Фетаи**, с.р.

СПОГОДБИ

16.

Владата на Република Македонија претставувана од претседателот г-дин Љубчо Георгиевски и Сојузот на синдикатите на Македонија претставуван од претседателот г-дин Ванчо Муратовски, во насока на прекинување на Генералниот штрајк на членовите на синдикатите од јавниот сектор и членовите од претпријатијата загубари, на преговорите, за задоволување на барањата истакнати на овој штрајк, на 29 мај 2002 година, постигнаа

СПОГОДБА

1. Најниската плата на работниците вработени во јавниот сектор ќе изнесува 5.060,00 денари.

При исплатата на платите на работниците во јавниот сектор почнувајќи со платата на месец јуни 2002 година, не може да се исплатува нето плата пониска од износот утврден во претходниот став.

Во дејностите кои досега немаа склучено колективни договори да се склучат најдоцна до 30.06.2002 година.

За правните лица кои се финансираат од средствата на Буџетот на Република Македонија, масата на плата ќе се утврди со посебен акт донесен од Владата на Република Македонија според еднакви критериуми за сите корисници на Буџетот.

Распределбата на вака утврдената маса на плата ќе се врши помеѓу ресурсите министерства и соодветните синдикати од јавниот сектор на ССМ.

Владата на Република Македонија ќе обезбеди средства на Фондот за здравствено осигурување на РМ за реализирање на оваа спогодба во јавното здравство.

2. Преговорите помеѓу Министерството за здравство и Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ, да продолжат со цел за изнаоѓање заеднички прифатливи решенија со што ќе се овозможи отпочнување и успешно реализирање на реформата во примарната здравствена заштита и зачувување на достигнатото ниво на здравствена заштита и нејзино натамошно унапредување.

Во собраниската и комисијата процедура учествува и Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ околу донесувањето на Законот за измени и дополнувања на Законот за здравствена заштита.

Во текот на усогласувањето на спорните прашања свој придонес ќе даде и претседателот на Владата на РМ.

3. Владата на Република Македонија и Сојузот на синдикатите на Македонија се усогласија да најдат прифатливо решение за трајно решавање на материјално социјалниот статут на работниците со над 25 години стаж од претпријатијата загубари кои се опфатени со Акциониот план на телото за структурни реформи. Активностите за реализација на договореното решение ќе започнат во текот на наредниот месец.

4. Претставниците на Владата на Република Македонија и Сојузот на синдикатите на Македонија се согласија дека е неоправдано одолжувањето на донесувањето на Закон за служба во АРМ, во нашите околности на безбедносната состојба и што предизвикува и проблеми во функционирањето на АРМ како еден од основните столбови на одбраната и безбедноста.

Претставниците на Владата се обврзаа Законот за служба во АРМ да се утврди во Владата и да се предложи Собранието на РМ да го донесе најдоцна до 30.06.2002 година.

5. Владата на Република Македонија и Сојузот на синдикатите на Македонија се обврзаа да ја следат реализацијата на оваа спогодба и навреме да преземат активности и мерки за да не дојде до застој и неспроведување на активностите во договорените рокови.

6. Со денот на потпишувањето на оваа спогодба синдикатите од јавниот сектор, членки на Сојузот на синдикатите на Македонија, ќе донесат одлуки за прекинување на Генералниот штрајк.

7. Оваа спогодба ќе се применува со денот на нејзиното потпишување.

8. Оваа спогодба е потпишана во 4 еднообразни примероци од кои по два примероци за секоја од спогодбените страни.

Скопје, 29.05.2002 година.

Сојуз на синдикатите на
Македонија
Претседател,
Ванчо Муратовски, с.р.

Влада на Република
Македонија
Претседател,
Љубчо Георгиевски, с.р.

ИСПРАВКА

Фондот за здравствено осигурување на Македонија врши исправка на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Исправката треба да гласи:

Во Листата за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија објавена во "Службен весник на РМ" бр. 41/2002 се врши следната исправка:

Лековите после чие име стојат буквите SS, ги препишува избраниот лекар по предлог на лекар субспецијалист.

Фонд за здравствено осигурување на Македонија

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Рег. Згф. бр. 46/2002 од 17.06.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Тетово под Рег. бр. 46/2002 се запишува "ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРАЦИИ"-Тетово.

Работата и активностите на здружението е развој на демократијата и цивилното општество, приближување на граѓаните кон европските интеграции, јакнење на довербата помеѓу различните етнички групи и сл.

Седиштето на здружението е во Тетово на ул. “Т. Ц. Мерџан“, а истото ќе делува на подрачјето на Р. Македонија.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 46/2002.
(17520)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 25/2002, се запишува здружението на граѓани под име “Вистина“-Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: обнова и развој на Македонија, развој на демократијата, заштита на граѓаните на РМ кои се обесправени со решенијата на МВР на РМ, да не се дозволи регистрација на легално увезените возила од странство, заштита и афирмација на човековите и граѓанските права и слободи, помош за остварување и заштита на политичките, економските, социјалните, културните и други права и уверувања на граѓаните и маргинализирани групи на граѓани, создавање услови за обезбедување социјални права на лицата кои немаат можност за материјална и социјална егзистенција, унапредување на здравјето на луѓето и создавање услови за водење хумана, популациона политика во согласност со економските и социјалните можности на земјата, заштита и унапредување на животната средина и природа, заштита и унапредување на научното, уметничкото и други видови творештва.

Преземање и учество во проекти за обнова и развој на РМ, преземање на мерки и активности за развој на демократијата, преземање на мерки и активности за остварување на правата на граѓаните на РМ кои се обесправени со решенијата на МВР на РМ, да не се регистрираат легално увезените возила од странство, преземање на мерки и активности и учество во проекти за заштита и афирмација на човековите и граѓански права и слободи и положбата на маргинализираните групи на граѓани, преземање на мерки и учество во проекти за остварување и заштита на политичките, економските, социјалните, културните и други права на граѓаните, преземање на мерки и финансирање на проекти за обезбедување социјални права на лицата кои немаат можност за материјална и социјална и социјална егзистенција, преземање на мерки за заштита и унапредување на животната средина и природа, соработка со хуманитарни фондации и здруженија од земјата и странство и органите на управата и установите, преземање на други мерки и активности во врска со остварувањето на целите на “ВИСТИНА“. Соработува со државни органи, физички и правни лица и со меѓународни организации и заедници, да ангажира повремени и постојани научни и стручни институции, експерти и соработници и да користи услуги на свои донатори.

Седиштето на здружението е во Охрид, ул. “Александар Гушо“ бр. 22, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Настоски Љупчо од Охрид со стан на ул. “Александар Гушо“ бр. 22.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 25/2002.
(17521)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 23/2002, се запишува здружението на граѓани под име “Египќани“-Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: остварување на хуманитарните, културните и спортски права на етничката групација Египќани, а и на другите граѓани на РМ, без разлика на национална, верска или друга припадност. Помагање и поддршка на најсиромашните слоеви на општеството преку сите форми на невладино дејс-

твување, согласно Уставот и Законот за здруженија на граѓани и фондации, помош и социјализација на инвалидизирани лица и нивно инкорпорирање во општеството, социјализација на маргиналините групации, продолжување и гаење на културните традиции на Египќаните во РМ, остварување на културните права содржани во Уставот на РМ преку институциите на системот, интегрирање на етничката заедница Египќани и другите граѓани во македонското современо општество, остварување на хуманитарни права.

Седиштето на здружението е во Охрид, ул. “Гоце Делчев“ бб, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Ирфан Демироски од Охрид, ул. “7-ми Ноември“ бр. 51.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 23/2002.
(17522)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Кавадарци, под рег. бр. 6/2002, се запишува здружението на граѓани-“Национален сојуз на лозари и винари-Македонска лоза“ од Кавадарци, кое ќе се залага за следните цели и задачи: обезбедување на совети и обука и други извори за зголемување на профитабилноста на своите членови, застапување на интересите на своите членови пред владини и невладини институции, изнаоѓање, пристап до пазарот и други пазарни инструменти за подобрување на пласманот на грозје, вино и преработки од вино, заради развој на кооперативно производство на вино и други производи од грозје.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. “Шишка“ бб, Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 6/2002.
(17524)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решението III. Рег. Зг. бр. 45/02 од 21.06.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша: Сојузот на здруженија на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија на Република Македонија, скратен назив СЗИТКИП на РМ Скопје, со седиште на ул. “Првوماјска“ бб, (Собрание на општина Кисела Вода), барака бр. 10, соба 12, Скопје.

Основните цели и задачи на сојузот се: да ја следи целокупната проблематика во републиката поврзана со квалификација, доквалификација, рехабилитација, вработување и интеграција на инвалидите на трудот, соработка со сојузот на синдикатите и Фондот за ПИОМ, Фондот за здравствено осигурување, предлага иницијативи за научно истражувачка работа, соработува со акционерските друштва кои се бават со инвалидска проблематика, организирано спроведува хуманитарна дејност, ја координира и насочува работата на здруженијата, учествува во формирањето на специјални работилници, центри за рехабилитација и рекреација на членството, води грижа за решавање на станбени прашања на членството, дава помош на тешко болни, неподвижни членови и нивни семејства, развива културно забавна и спортско рекреативна активност на здружението на ниво на републиката.

Со делот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Сојуз на здруженија на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија на Република Македонија-Скопје, скратено СЗИТКИП на РМ на град Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. Рег. бр. 45/02.
(17635)

МАЛИ ОГЛАСИ**Се огласуваат за неважни следниве документи:**

- Пасош 1087318 издаден од СВР-Дебар на име Ајровски Еријан, ул. "Венец", Дебар. (18226)
- Пасош 1292173 издаден од СВР-Скопје на име Сухамед Мустафа, ул. "Овчеполска" бр. 27, Скопје. (18227)
- Дипломатски пасош Д. 0001585 издаден од М. Н. Р. на име Прангоски Илија, ул. "11 Октомври" бб- Собрание на Р.М., Скопје. (18263)
- Пасош 1642301 издаден од СВР-Скопје на име Бајрами Раман, с. Студеничани, Скопје. (18334)
- Пасош 1599005 издаден од СВР-Скопје на име Лиманов Кадри, ул. "Браќа Реџепагиќ" бр.41, Скопје. (18339)
- Пасош 1017610 издаден од СВР-Скопје на име Анета Спасенцова, с. Љубанци, Скопје. (18341)
- Пасош бр. 118344 на име Идрис Цапа, Дебар. (18429)
- Пасош 1033444 издаден од СВР-Гостивар на име Ипо Адриан, с. Долна Бањица, Гостивар. (18441)
- Пасош 0191181 издаден од СВР-Гостивар на име Ипо Љипе, с. Долна Бањица, Гостивар. (18443)
- Пасош 794168 издаден од СВР-Скопје на име Живко Стефановски, ул. "362 Бис" бр. 2, Скопје. (18445)
- Пасош 1582164 издаден од СВР-Скопје на име Петровски Сашко, ул. "Владимир Комаров" бр.29/2- 2, Скопје. (18447)
- Пасош 1604640 издаден од СВР-Скопје на име Алили Атула, с. Крушопек, Скопје. (18448)
- Пасош бр. 1469893 издаден од УВР-Струмица на име Василев Жанко, с. Доброшинци бр. 66, Струмица. (18449)
- Пасош 982584 издаден од СВР-Куманово на име Садије Афузи, с. Слупчане, Куманово. (18450)
- Пасош 1341065 издаден од СВР-Гостивар на име Абдули Ана, ул. "Гоце Делчев" бр. 21, Гостивар. (18452)
- Пасош бр. 1055681 на име Селими Шпреса, Кичево. (18453)
- Пасош бр. 850229 на име Ахмеди Гзиме, ул. "Ј. Ј. Свештарот" бр. 12, Кичево. (18454)
- Пасош бр. 1101291 на име Афродита Кура, с. Велешта, Струга. (18550)
- Пасош бр. 1426573 на име Узеири Ајретон, с. Добри Дол, Гостивар. (17672)
- Пасош бр. 260865 на име Салиоски Авмет, с. Житоше, Крушево. (18511)
- Пасош бр. 1683839 на име Стојаноски Драги, ул. "Бабуна" бр. 8, Прилеп. (18512)
- Пасош бр. 1497746 издаден од СВР-Битола на име Попоски Наумче, ул. "Охридска" бр. 105-а, Битола. (18516)
- Пасош бр. 0841157 објавен во Службен весник бр. 44/27.06.2002 на име Рамадани Шезаир, ул. "Карл Либнехт" бр. 3-1/9, Скопје се сторнира. (18518)
- Пасош бр. 038948 објавен во Службен весник бр. 44/27.06.2002 на име Рамадани Хајрија, ул. "Карл Либнехт" бр. 31/1-9, Скопје се сторнира. (18520)
- Пасош бр. 1274008/99 издаден од УВР-Скопје на име Сашо Баштовански, ул. "Бранислав Нушиќ" бр. 9-2/6, Скопје. (18522)
- Пасош бр. 1192804 издаден од УВР-Скопје на име Нулуфер Халим, ул. "Менделеева" бр. 22, Скопје. (18523)
- Пасош бр. 1299987 на име Пончев Блажо, ул. "Игман" бр. 19-1/8, Кавадарци. (15370)
- Пасош бр. 570705 на име Пончев Диме, ул. "Игман" бр. 19-1/8, Кавадарци. (15371)
- Пасош бр. 332536 на име Пончева Владанка, ул. "Игман" бр. 19-1/8, Кавадарци. (15372)
- Работна книшка на име Лилјана Трпевска, Скопје. (18261)
- Работна книшка на име Бакуле Ѓорѓи, Скопје. (18264)

- Работна книшка на име Даскалов Јордан, Скопје. (18266)
- Работна книшка на име Точи Сафет, Скопје. (18267)
- Работна книшка на име Гошев Орце, ул. "С. Пинџур" бр. 4, Винаца. (18336)
- Работна книшка на име Уровски Јован, Кочани. (18337)
- Работна книшка на име Стоилов Венцо, Кочани. (18338)
- Работна книшка на име Каровски Славе, Кочани. (18340)
- Работна книшка на име Зоран Стојановски, Скопје. (18342)
- Работна книшка на име Гелева Лидија, ул. "В. Китанов" бр. 2/23, Штип. (18348)
- Работна книшка на име Лимани Нешат, Кичево. (18386)
- Работна книшка на име Џамбазовска Марица, с. Жван, Демир Хисар. (18394)
- Работна книшка на име Јашари Седат, ул. "С. Наумов" бр. 138, Битола. (18455)
- Работна книшка на име Бранко Постоловски, Делчево. (18457)
- Работна книшка на име Зора Данилова, Кочани. (18459)
- Работна книшка на име Јајов Аднан, ул. "П. Караџов" бр. 7/4, Штип. (18462)
- Работна книшка на име Трајковски Горгија, Гевгелија. (18465)
- Работна книшка на име Бошков Горан, Богданци. (18488)
- Работна книшка на име Чороловска Соња, ул. "Довлецик" бр. 114, Битола. (18494)
- Работна книшка на име Бондиќова Маја, ул. "М. Горки" бр. 51, Велес. (18499)
- Работна книшка на име Киров Ангел, ул. "Б. Горев" бр. 5, Велес. (18500)
- Работна книшка на име Богдановска Ката, с. Арачиново, Скопје. (18506)
- Работна книшка на име Игњатовски Борче, Скопје. (18524)
- Работна книшка на име Владимир Кратевски, Скопје. (18525)
- Воена книшка на име Ташев Оливер, ул. "Солунска" бр. 33, Гевгелија. (18352)
- Воена книшка на име Ангеловски Милан, ул. "С. Пинџур" бр. 59, Кавадарци. (18359)
- Воена книшка на име Чочороски Димче, Скопје. (18438)
- Воена книшка на име Јорданче Никев, Скопје. (18526)
- Свидетелство од 6 одделение на име Антонио Анакиевски, Делчево. (18290)
- Свидетелство од 5 одделение на име Цветковски Антонио, Делчево. (18292)
- Свидетелство на име Апостоловска Јадранка, Куманово. (18311)
- Свидетелство на име Ирфан Бајрамовски, Куманово. (18330)
- Свидетелство од 4 година на име Арсовски Зоран, Куманово. (18331)
- Свидетелство на име Лазаров Николчо, Нов Дојран. (18351)
- Свидетелство на име Илиевска Мануела, Велес. (18367)
- Свидетелство од 6 одделение на име Адемоски Сердан, с. Норово, Прилеп. (18371)
- Свидетелство од 7 одделение на име Музафер Весели, Тетово. (18389)
- Свидетелство и диплома на име Јовчевски Лазо, с. Брвеница, Тетово. (18390)

Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "Браќа Рамиз Хамид" на име Муса Семирана, Скопје. (18434)

Свидетелство на име Садики Куртен, с. Черкези, Куманово. (18456)

Свидетелство и диплома на име Николовски Славчо, Делчево. (18458)

Свидетелство на име Колевски Борче, Пробиштип. (18460)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Николов Ѓорѓи, ул. "Коста Врпоње" бр. 1, Штип. (18461)

Свидетелство од 7 одделение издадено од ОУ "Ј. Смуѓрески" на име Глушески Б. Ѓоко, с. П. Рувци, Прилеп. (18467)

Свидетелство од 6 одделение на име Синаноски Имер, Прилеп. (18468)

Свидетелство на име Агим Беџети, Тетово. (18473)

Свидетелство на име Недрета Муслиу, Тетово. (18474)

Свидетелство од 6 одделение на име Цветковски Илче, с. Златари, Ресен. (18489)

Свидетелство за завршено средно образование издадено од УЦ "Димитар Влахов" Скопје на име Гордана Рогич, Скопје. (18486)

Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ "Влазерици" на име Љимани Сузана, Куманово. (18495)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ "Б. Шабани" на име Акиф Јакупи, Куманово. (18496)

Свидетелство од 1 година на име Мусевска Уснија, Штип. (18497)

Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Мијалова Александра, Радовиш. (18498)

Свидетелство за 8 одделение на име Мереме Даути, Струга. (18507)

Свидетелство од 8 одделение на име Латифи Бујар, Струга. (18508)

Свидетелство на име Мерве Доксанца, Тетово. (18509)

Свидетелство и диплома на име Тасева Кристина, с. Чифлик, Кочани. (18513)

Огласот објавен во Службен весник бр. 41 од 20. 06/02 под реден бр. 17109 свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Зеф Љуш Марку" на име Сигеров Марко, Скопје се сторнира. (18515)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ "Св. Климент Охридски" на име Живковски Дарко, Мак. Брод. (18517)

Ученичка книшка на име Далибор Костадинов, Винаца. (18335)

Индекс бр. 2410 издаден од Педагошки факултет на име Попоска Маја, Скопје. (18295)

Индекс бр. 35424 издаден од Правен факултет на име Стојанов Александар, ул. "Лазо Трпков" бр. 38, Велес. (18362)

Сообраќајна дозвола на име Мирче Мијалков, ул. "Ш. Муратов" бр. 1, Велес. (18475)

Диплома издадена од "Зеф Љуш Марку" на име Љуљим Љесковица, Скопје. (18268)

Диплома издадена од гимназијата "Јосип Броз Тито" на име Настевски Тодор, Скопје. (18281)

Диплома за завршено средно образование на име Арсовски Зоран, ул. "Партизанска" бр. 8, Куманово. (18332)

Диплома на име Симеонова Деспина, Винаца. (18333)

Диплома на име Ѓуров Дарко, ул. "В. П. Јорданова" бр. 109, Штип. (18349)

Диплома на име Блашка Стојанова, ул. "Карл Маркс" бр. 37/А, Штип. (18463)

Здравствена книшка на име Станковска Илинка, Пробиштип. (18347)

Здравствена книшка на име Ковачки Доне, Крушево. (18369)

Здравствена книшка на име Димоска Суза, ул. "Д. Наредникот" бр. 3/19, Прилеп. (18373)

Здравствена книшка на име Поповска Јулијана, с. Кленоец бр. 39, Кичево. (18381)

Здравствена книшка на име Георгиева Јасмина, ул. "М. Андоновски" бр. 2/25, Битола. (18384)

Здравствена книшка на име Драгица Ивановска, Велес. (18466)

Здравствена книшка на име Зора Трајковска, Битола. (18469)

Здравствена книшка на име Папастеревски Јован, Битола. (18470)

Здравствена книшка на име Ѓорѓиевски Стојче, Битола. (18471)

Здравствена книшка на име Шеји Шкелќим, Струга. (18472)

Здравствена книшка на име Мујовиќ Јасмин, с. Житоше, Крушево. (18501)

Здравствена книшка на име Димоски Војне, с. Подвис, Крушево. (18502)

Здравствена книшка на име Стојаноски Благој, ул. "Струшка" бр. 5, Битола. (18503)

Здравствена книшка на име Ѓеорѓиева Виолета, Битола. (18504)

Здравствена книшка на име Пандо Ристевски, Битола. (18505)

Здравствена книшка на име Ристевска Митра, ул. "И. Милатиновиќ" бр. 25/19, Битола. (18510)

Уверение за завршена педагошка академија на име Димитар Параклиев, ул. "С. Пинџур" бр. 24, Штип. (18350)

Девизна штедна книшка 9002448 издадена од Тутунска банка на име Нашевска Магдалена, Скопје. (18262)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК ПО ТРЕТ ПАТ БР. 16/3-65/144

1. Предмет на набавка:

1. Одржување на инженериски машини: дозер ТГ-160 БК, ТГ-70, ваљак КВВ-12, натоварувач ЈЛ-20 и РД-130, копач МХ-5, грејдер Ф156А и компресор П380 ВП.

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејноста во согласност со набавката, а ќе се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки, со јавно отворање на понудите.

Набавката е делива.

II. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот,
2. Цена на услугата со посебно искажан ДДВ и други давачки,
3. Рок на извршување,
4. Начин и услови на плаќање,
5. Гаранција,
6. Цени за резервни делови, потрошен и репроматеријал со сите давачки (начин на формирање) и
7. Податоци за техничка и кадровска оспособеност.

III. Со понудата потребно е да се достави документација согласно од Законот за јавни набавки (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,

- потврда од Управата за приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- доказ -извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,

- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не е му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци освен документите од првата алинеја.

IV. Критериумите за избор на најповолен понудувач се утврдени со Законот за јавни набавки и тоа: цена на услугата 40 бода, техничка и кадровска оспособеност 40 бода, рок на извршување 10 бода и гаранција 10 бода.

V. Доставување на понудата

1. Понудата со назнака за отворен повик бр. 16/3-65/144 за набавка во оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот и придружната документација од глава III треба да бидат уредно доставени согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки, на адреса Министерство за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, преку пошта или со предавање на Комисијата на самото јавно отворање.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда посебно за точка 1 и 2 од глава I.

3. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите потребно е на Комисијата за јавни набавки да достават писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

VI. Рок за доставување на понудата

1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", а јавното отворање на понудите, во присуство на понудувачите ќе се одржи: на 19.07.2002 година во 10 часот во просториите на Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, се сметаат за нецелосни и нема да се земаат за разгледување.

3. Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 02/28 28 94

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки-пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-2777/56 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана на Република Македонија ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на:

2.1.Оброк, сув редовен по спецификација од 1-5 во Список бр. 1.

Списокот бр. 1 може да се подигне во Министерството за одбрана на Република Македонија ул. "Орце Николов" бб, Скопје - соба 708 во рок од три дена од излегувањето на повикот во јавните гласила од 11-13 часот.

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица.

Набавката не е делива.

Постапката се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

3. Содржина на понудата

- цена со пресметан ДДВ. ДДВ да е посебно пресметан и искажан,

- начин и услови на плаќање,

- квалитетот на понудениот производ и потекло,

- рок на испорака.

4. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација (согласно член 46 од Законот за јавни набавки) во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

I - извод од регистрација на дејноста;

II - документ за бонитет од Централниот регистар;

III - доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

IV - доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка за безбедност, забрана на вршење на дејност;

V - потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

VI. технички можности за испорака на бараните стоки.

Документите III, IV и V не смеат да бидат постари од шест месеци.

5. Доставување на понудата.

Понудата се доставува со предавање на Комисијата на лице место на денот и часот на јавното отворање. Во затворен коверт на горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај"и бројот на повикот, во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот. Во овој коверт треба да има уште два коверта, едниот со документација - со точна адреса на испраќачот и носи ознака "документација и друг со финансиската документација и носи ознака "понуда".

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Отворањето на понудите ќе се изврши на 15.07.2002 година со почеток во 11 часот во просториите на МО. Секој понудувач на комисијата треба да и предаде овластување за учество на јавното отворање.

6 Критериум за избор на најповолен понудувач:

- цена - 45 %,

- квалитет - 40 %,

- начин и услови за плаќање - 5%,

- рок на испорака - 10 %.

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледува.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на тел. 02/28 22 89.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на членовите 11 и 35 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

**ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 17/2002
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТА
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА
ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧ)**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. „Ленинова“ бр. 2 - Скопје и ЈП ХС „Злетовица“ - Пробиштип.

1.2. Предмет на набавката: Изведување на градежни работи на доводен цевковод и комплетна изведба на тиролски зафат за водоснабдување на Пробиштип и Злетово - ХС „Злетовица“. Вкупната должина на цевководот изнесува 8100 м со дијаметар од 500 мм. Покрај доводот постои пристапен пат на должина од околу 5500 м, додека на потез од околу 2600 м покрај трасата не постои пристапен пат и трасата поминува низ тежок терен. Тиролскиот зафат е на Злетовска Река на кота 730,00 мнв, оддалечен околу 11 км. од Злетово.

1.3. Планиран почеток на изведба на работите: Август 2002 година.

1.4. Финансирање: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство со средствата од продажбата на АД „Македонски телекомуникации“.

1.5. Повикот е јавен и анонимен.

1.6. Право на учество имаат сите физички и правни лица, регистрирани за ваков вид работи чие седиште е во Република Македонија.

1.7. Секој учесник во претквалификацијата треба да има подобност за понудувач на комплетна изведба на работите наведени во т. 1.2.

1.8. Отворањето на понудите ќе се изврши без присуство на Понудувачите.

2. РОКОВИ

2.1. Рок за поднесување на понудите: заклучно 08.07.2002 година.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Кон понудата понудувачот треба да ја приложи следната техничка документација:

- Претставување за Понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс);
- Документ за регистрација за вршење на дејност;
- Документ за бонитет од Централниот регистар;
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- Доказ дека нема правосилна пресуда со која му е изречена мерка за забрана за вршење на дејноста;
- Референтна листа на изградени слични објекти во последните три години, со вкупна вредност на работите и име на инвеститорот;
- Податоци за кадровска екипираност на понудувачот: редовно вработени, искуство, стручност, квалификации, предложен стручен тим (со референци) за изведување на работите и слично;
- Податоци за механоопременост: машини, постројки, опрема по вид, перформанси и старост;
- Други информации за кои понудувачот смета дека се битни за своето претставување.

3.2. Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе фирми, потребно е да се достави:

- Документација за секоја од фирмите наведена во т.3.1;

- Потпишан и заверен договор за точно наведени обврски и права;

- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и лице овластено за потпишување на документите во име на останатите партнери.

3.3. Бараната документација (извод од регистрација на дејноста, документ за бонитет, извештаи за финансиска состојба и ревизорски контроли, потврда од суд) да се достави во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА

- | | |
|---|------------------|
| 1. Генерални квалификации на понудувачот | 5 поени |
| 2. Економско - финансиски бонитет | 25 поени |
| 3. Искуство на понудувачот на слични објекти | 30 поени |
| 4. Искуство, стручност и квалификации на предложениот стручниот кадар за извршување на работата | 20 поени |
| 5. Расположива механизација, опрема и други физички капацитети за реализација на набавката | 20 поени |
| Вкупно: | 100 поени |

Понудувачите кои ќе бидат оценети со најмалку 70 поени ќе бидат претквалификувани и поканети да подигнат тендерска документација и достават своја понуда.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата треба да ги содржи сите податоци назначени во повикот;

5.2. Понудата се доставува во 1 (еден) оригинален примерок кој треба да биде потпишана и заверена од одговорно лице на понудувачот;

5.3. Понудата се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои ознаката „не отворај“ и број на јавниот повик, а во средината на ковертот треба да биде назначен набавувачот, неговата точна адреса и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

5.4. Понудата се доставува преку пошта или со предавање во архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. „Ленинова“ бр. 2, Скопје најдоцна до денот (08.07.2002 год), назначен за доставување.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се пристигнати или предадени во рокот, како и оние кои не се изготвени според позициите на повикот нема да бидат разгледани;

6.2. Понудите кои не ги содржат бараните податоци согласно т.3, ќе се сметаат за нецелосни и ќе се одрази врз вкупната оценка за подобноста на Понудувачот.

6.3. Тендерската документација ќе се достави само на оние учесници во претквалификација, кои ќе бидат избрани за подобни, а оние кои нема да бидат избрани за подобни немаат право на жалба.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон: (02) 111-792, односно во Управата за водостопанство во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98, 50/2001 и 2/2002, Комисијата за јавни набавки на Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-3328/10 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија - Скопје со седиште на ул. „50 Дивизија“ бр. 6 - Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на канцелариски мебел за потребите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

3. Спецификацијата со потребните количини е дадена во тендерската документација.

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, соба бр. 15, секој работен ден, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 220524100141921 на Фондот за здравствено осигурување - Скопје со назнака за тендерска документација. Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент Македонска банка.

5. Постапката за набавка се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.

6. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност.

7. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

8. Понудата не е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот;
- опис на мебелот што се нуди;
- цена со сите давачки;
- начин, услови и рок на плаќање.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Документ за бонитет издаден согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) на слични испораки извршени во претходниот период,
- каталози со основните технички карактеристики на мебелот што се нуди.

4. Извод од регистрација на дејноста.

5. Доказ, извод од судската евиденција или друг соодветен документ дека не е во стечај или процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста.

6. Гаранција за квалитет.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок заверана и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 18.07.2002 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- | | |
|------------------------------|----------|
| - цена со сите давачки | 60 бода, |
| - референтна листа | 20 бода, |
| - начин на плаќање | 20 бода, |
| - рок на испорака со монтажа | 10 бода. |

Предуслов за избор на најповолен понудувач е квалитетот и техничките карактеристики на мебелот, што ќе ги цени стручна комисија формирана за оваа намена.

VI. ГАРАНЦИЈА

Понудувачот заедно со понудата мора да приложи и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплатува на жиро сметка 220524100141921 Фонд за здравствено осигурување, со назнака за учество на повик бр. 02-3328.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отворањето на понудите.

VII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 18.07.2002 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 18.07.2002 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија - Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6-Скопје, голема сала на III кат.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на членовите 11 и 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТА НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧ)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2, Скопје и ЈП ХС "Злетовица" - Пробиштип.

1.2. Предмет на набавката: Набавка, транспорт, монтажа и испитување на полиестерски цевки и фасонски делови за недоизграден дел од доводниот цевковод за водоснабдување на Пробиштип и Злетово - ХС "Злетовица". Вкупната должина на недоизградениот дел на цевководот изнесува 8100 м, од што за 6744,0 м, потребно е да се изврши набавка, транспорт, монтажа и испитување на цевките, а за 1536,00 м, само монтажа и испитување на претходно набавени цевки. Дијаметарот на цевките е 500 мм, а притисокот е 10,16 и 25 бара.

1.3. Планиран почеток на изведба на работите: Август 2002 година.

1.4. Финансирање: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство со средствата од продажбата на АД „Македонски телекомуникации“.

1.5. Повикот е јавен и анонимен.

1.6. Право на учество имаат сите домашни физички и правни лица, регистрирани за ваков вид работи.

1.7. Секој учесник во претквалификацијата треба да има подобност за понудувач на комплетна изведба на работите наведени во т. 1.2.

1.8. Отворањето на понудите ќе се изврши без присуство на Понудувачите.

2. РОКОВИ

2.1. Рок за поднесување на понудите: заклучно со 08.07.2002 година.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Кон понудата понудувачот треба да ја приложи следната техничка документација:

- Претставување за понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс);
- Документ за регистрација за вршење на дејност;
- Документ за бонитет од Централниот регистар;
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- Доказ дека нема правосилна пресуда со која му е изречена мерка за забрана за вршење на дејноста;

- Доказ за сертификат од надлежната институција за контрола на квалитетот на производот, со кој се потврдува дека квалитетот на цевките и фасонските делови ги задоволува европските стандарди за цевки за водоснабдување;

- Список на главни испораки на цевки и фасонски делови во последните три години со износите и примачите;

- Референтна листа на слични објекти каде е извршено монтажа на ваков тип на цевки во последните три години, со вредност на работите и име на инвеститорот;

- Податоци и референтна листа за производителот на бараната набавка со каталози и проспекти за производот;

- Податоци за кадровска екипираност на понудувачот: редовно вработени, искуство, стручност, квалификации, предложен стручен тим (со референци) за изведување на работите и слично;

- Податоци за механоопременост: машини, постројки, опрема по вид, перформанси и старост;

Други информации за кои понудувачот смета дека се битни за своето претставување.

3.2. Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе фирми, потребно е да се достави:

1. Документација за секоја од фирмите наведена во т.3.1;

- Потпишан и заверен договор за точно наведени обврски и права;

- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и лице овластено за потпишување на документите во име на останатите партнери.

3.3. Бараните документи (извод од регистрација на дејноста, документ за бонитет, потврда од Управата за јавни приходи, потврда од суд) да се достави во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ОЦЕНА

1. Генерални квалификации на понудувачот	5 поени
2. Економско - финансиски бонитет	20 поени
3. Техничко-технолошки бонитет на производот	20 поени
4. Искуство, стручност и квалификации на понудувачот и стручниот кадар за извршување на ваков вид на работа	30 поени
5. Расположива механизација, опрема и други физички капацитети за реализација на набавката	15 поени
Вкупно:	100 поени

Понудувачите кои ќе бидат оценети со најмалку 70 поени ќе бидат претквалификувани и поканети да подигнат тендерска документација и достават своја понуда.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата треба да ги содржи сите податоци назначени во повикот.

5.2. Понудата се доставува во 1 (еден) оригинален примерок кој треба да биде потпишана и заверена од одговорно лице на понудувачот.

5.3. Понудата се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои ознаката "не отворај" и број на јавниот повик, а во средината на ковертот треба да биде назначен набавувачот, неговата точна адреса и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

5.4. Понудата се доставува преку пошта или со предавање во архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. „Ленинова“ бр. 2, Скопје најдоцна до денот (08.07.2002 год), назначен за доставување.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се пристигнати или предадени во рокот, како и оние кои не се изготвени според позициите на повикот нема да бидат разгледани.

6.2. Понудите кои не ги содржат бараните податоци согласно т.3, ќе се сметаат за нецелосни и ќе се одрази врз вкупната оценка за подобноста на понудувачот.

6.3. Тендерската документација ќе се достави само на оние учесници во претквалификација, кои ќе бидат избрани за подобни, а оние кои нема да бидат избрани за подобни немаат право на жалба.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон: (02) 111-792, односно во Управата за водостопанство во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98, 50/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-3920/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, со седиште на ул. "50 Дивизија" бр. 6, Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за изготвување на изведбено проектна документација (идеен, главен и технолошки проекти) и изведување на градежно занаетчиски работи за адаптирање на простор за сместување на Центар за дијализа според проектна Програма.

3. Проектната Програма за Центарот за дијализа може да се подигне од архивата на Фондот секој работен ден.

4. Постапката на набавка се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.

5. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност.

6. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

7. Понудата не е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот,
- изведбено проектна документација со опис (предмер пресметка) на работите што ќе се изведуваат,

- цена со сите давачки, по системот клуч на рака,
- начин, услови и рок на плаќање
- рок на изведување.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Документ за бонитет издаден согласно член 22 од Законот за јавни набавки.
 2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.
 3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:
 - список (референца) на слични работи извршени во претходниот период,
 - кадровска и техничка опременост.
 4. Извод од регистрацијата на дејноста.
 5. Доказ, извод од судската евиденција или друг соодветен документ дека не е во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста.
 6. Гаранција за квалитет на извршените работи.
- Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 17.07.2002 година до 11,00 часот.
4. Секој учесник може да достави само една понуда.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки,
по системот клуч на рака 60 бода
- референтна листа 40 бода.

VI. ГАРАНЦИИ

Понудувачот заедно со понудата мора да приложи и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплатува на жиро сметка 220524100141921 Фонд за здравствено осигурување, депонент Македонска банка со назнака за учество на повик бр. 02-3920/2.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отворањето на понудите.

VII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 17.07.2002 година.
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 17.07.2002 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6-Скопје, голема сала на III кат.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

Комисија за јавни набавки

ОКТА РАФИНЕРИЈА НА НАФТА Акционерско Друштво
Финансиски резултат заклучно со 31 декември 2001 година

Во 000 денари

	2001	2000
Приходи од продажба	13.938.627	17.701.307
Вкупно оперативни трошоци	13.073.047	16.857.902
Камати и курсни разлики	(496.131)	(514.339)
Добивка (загуба) пред оданочување	369.449	329.066
Даноци од добивка	7.798	22.545
Нето добивка (загуба) за годината	361.651	306.521

ОБЈАВИ

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01 и 26/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец јуни 2002 година неможе да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	5848
02	Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности	6280
05	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството	4537
10	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на трест	6798
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и торииум	0
13	Вадење на руди на метал	0
14	Вадење на други руди и камен	7914
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	9234
16	Производство на тутунски производи	7853
17	Производство на текстилни ткаенини	4451
18	Производство на предмети за облека: доработка и боење на крзно	3244
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	4228
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	4740
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7591
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	9374
23	Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво	11157
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	7287
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	4770

26	Производство на производи од други неметални минерали	9723
27	Производство на основни метали	8579
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	5665
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	5871
30	Производство на канцелариски и сметачки машини	5849
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	7209
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	4675
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	11382
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	5258
35	Производство на други сообраќајни средства	7355
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	4687
37	Рециклажа	0
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	10262
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	7605
45	Градежништво	5361
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	8050
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	9454
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	4912
55	Хотели и ресторани	5382
60	Копнен сообраќај, ценоводен транспорт	6100
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	5114
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	11203
64	Поштенски активности и телекомуникации	12641
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	13768
66	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	17503
67	Помошни активности во финансиското посредување	19294
70	Активности во врска со недвижен имот	10845

71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	4597
72	Компјутерски и сродни активности	8018
73	Истражување и развој	8629
74	Други деловни активности	8060
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	6917
80	Образование	6376
85	Здравство и социјална работа	6573
90	Отстранување на отпадоци и губре, санитарни и слични активности	7452
91	Дејност на организации врз база на зачленување	10618
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	6689
93	Други услужни дејности	7964
95	Приватни домаќинства со вработени лица	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Бр. 08-2979
25 јуни 2002 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
715. Закон за надворешно трговско работење...	1
716. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата.....	5
717. Закон за изменување и дополнување на Законот за комунални дејности.....	7
718. Закон за дополнување на Законот за просечно и урбанистичко планирање.....	8
719. Закон за дополнување на Законот за движење и престој на странците.....	9
720. Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите.....	9
721. Одлука за дополнување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2001 година.....	10
722. Наредба за изменување на Наредбата за задолжително атестирање (хомологација) на возилата на тркала, опремата и деловите кои можат да се вградат и/или да се користат на возилата на тркала.....	11
Спогодби	
16. Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Сојузот на синдикатите на Македонија.....	11
Исправка на Листата за изменување и дополнување на листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	11
Меѓународни договори	
59. Закон за ратификација на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина.....	1-108

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.